



ФОТО КЛУБ ЕЛЕМА
www.photoclubelema.com.mk



PHOTO CLUB ELEMA
www.photomedia.mk



ФСМ Патр.бр.2020/9

ФИАП Патр.бр. 2020/270

Скопје Македонија

Фото клубот ЕЛЕМА

Со особено задоволство го најавува

17 тото биенале

МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФСКА УМЕТНОСТ

PHOTOMEDIA
2020
PHOTOMEDIA
INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHIC ART
SKOPJE
MACEDONIA

Тема:

Слободна:

Поединечна или Колекција

Календар:

П последна дата за прием: 15.09.2020

Жирирање: 3.10.2020

Резултати: 20.10.2020

Изложба: 10.11.2020

Враќање на фотографиите: 15.01.2021

Жири:

Боро Рудиќ, МФФСМ, АФИАП. Македонија

**Бранимир Карановиќ, Проф. Емиритус Факултет за применета уметност, КМ ФСС ,
Србија**

Нели Гаврилова, Професионален фотограф уметник, Бугарија

Драги пријатели фотографи,

**задоволство ни е да ве поканиме на нашето биенале Фотомедиа
2020 кое ќе се одржи по 17ти пат. Во последниве три децении
Фотомедиа стана една од најпопуларните принт изложби во
светот . Оваа година продолжуваме да ја славиме принт
фотографијата во нејзиното најдобро издание .**

Искрено ваш Фот Клуб ЕЛЕМА

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО

1. Трудови: Можат да се испратат фотографии од сите видови, стилови, методи и процесирање, црно-бели и колор принтови.

Можат да се испратат најмногу по осум(8) дела по автор во две секции

1.Поединечна (максимум четири (4) фотографии

2.Колекција(максимум четири(4, минимум три(3) фотографии

Фотографии испратени на претходни изданија на ФОТОМЕДИА нема да бидат прифатени.

2. Тема: СЛОБОДНА

3. Право на учество: Изложбата е отворена за сите автори и авторки од сите земји на светот.

4. Димензии: Можат да се испраќаат фотографии с димензии од 30x48, или формати изведени од нив, но пократката страна да не биде помала од 30, а подолгата не поголема 48 сантиметри(30x30 за квадратен формат), неврамени, некаширани,

Исклучок од ова правило се за Панорамите каде што ќе бидат прифатени и фотографии потесни од 30 см. но не подолги од 48 см.

На самата фотографија не е дозволено да се ставаат водени жигови, имиња или други индикатори за идентитетот на авторот.

5. Колекции:

Забелешка: Дефинирање на поимот „Колекција фотографии“:

Под **колекција** се подразбира 3 или 4 (понекогаш повеќе) фотографии (црно-бели или колор) поврзани меѓу себе или визуелно или наративно:

☑ **ВИЗУЕЛНО:** се мисли на естетско-ликовен израз

☑ **НАРАТИВНО:** се мисли на серија фотографии кои опишуваат некој настан, психолошка состојба, есеј, тема, концепт, светло и сл.

Фотографиите кои авторот ги праќа како колекција, треба на задна страна да бидат означени со зборот „колекција“ и со редоследни броеви за редување.

Колекциите ќе се разгледуваат и оценуваат како целина, со право на жири да ја намали на 3 фотографии

Фотографиите кои се пријавени како колекција треба да бидат означени со **(кол)** на задната страна на фотографиите

6. Податоци:

На задната страна секоја фотографија треба да ги содржи следниве податоци, испечатени, со големи букви: - име и презиме на авторот - наслов на делото на македонски или на еден од јазиците на ФИАП - податоците и бројот на фотографијата или колекцијата, мора да кореспондира со податоците од пријавата. **7.**

7. Пријава:

Секој автор кој испраќа фотографии, треба да испрати пополнета пријава (пријава и налепница со адреса) пополнета од страна на испраќачот.

8. Како да се испратат фотографии:

Фотографиите можат да се праќаат индивидуално или клупски, како обичен печатен материјал без комерцијална вредност, во пакет од најмногу 2 килограми, на следнава адреса:

**Вацлав Лукиќ ул. Никола Тесла бр.2/1-46 1000 Скопје ,
Македонија**

Забелешка: Превиткани фотографии или цилиндрични пакети, како и пратки потешки од 2 килограми (по автор) нема да се примаат.

Забелешка:

Заедно со пријавата испратете и JPG,или JPEG фајлови (2400x1600, резолуција 300 dpi) на испратените фотографии на ЦД или испратете ги на elemamedia@gmail.com.

Овие фајлови (доколку бидат избрани) ќе бидат искористени за печатење во каталогот .

9. Котизација:

Авторите кои не се државјани на Р. Македонија плаќаат котизација од 20-25 евра или 30-35 американски долари. Авторите државјани на Р. Македонија, кои не се членови на Фото сојузот на Македонија (ФСМ) плаќаат котизација од 300 денари на жиро с-ка . За членовите на ФСМ, (со платена членарина за 2018 година) учеството на Фотомедиа 2018 е бесплатно. Сретствата за котизација, заедно со пријавата се ставаат во мало плико, во самиот пакет со фотографиите. Пратките кои не се придружени со пријава/котизација, нема да се земат во предвид, ниту ќе се враќаат на испраќачот.

10. Користење на фотографиите:

Со чинот на испраќање на фотографиите на Фотомедиа 2018, авторите искажуваат согласност со пропозициите на Фотомедиа 2018. Со тоа искажуваат и согласност кон организаторот кој може да ги користи испратените фотографии како репродукции во каталогот, поканите и останати пропратни материјали за Фотомедиа 2018, како и за промотивни цели во печатени и електронски медиуми.

11. Крајни одредби:

Фотографиите ќе бидат третирани со крајна почит и достоинствено внимание. Организаторот не сноси одговорност за евентуално оштетување или губење на пратките за време на транспортот. По затворањето на изложбата, фотографиите ќе бидат внимателно вратени во истиот пакет во кој биле испратени. - Секој автор ќе добие каталог а наградените фотографии ќе ги добијат соодветните награди.
- Резултатите од жирирањето ќе бидат објавени на сајтот на **Фотомедиа**

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Меѓународното жири ќе ги додели следниве награди и признанија:

1. ЗА ПОЕДИНЕЧНИ ФОТОГРАФИИ:

- ФИАП МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен
- ФИАП ДИПЛОМИ – пет со еднаков статус?
- ФСМ МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен

2. ЗА КОЛЕКЦИИ:

- ФИАП МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен
- ФИАП ДИПЛОМИ – пет со еднаков статус ?
- ФСМ МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен

3. НАГРАДА - ФИАП НАЈДОБАР АВТОР

Според правилниот на ФИАП, Жирито ќе додели награда: • ФИАП НАЈДОБАР АВТОР

4. СПЕЦИЈАЛНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА: За општ уметнички впечаток од испратените дела, жирито ќе додели-

- **ПЛАКЕТА НА ГРАД СКОПЈЕ** – за поединечна фотографија

Забелешка

“ Со самиот чин на поднесување на фотографиите , или фајловите на салон под патронажа на ФИАП , учесникот/ учесничката прифаќа без исклучок и безпоговорно, дека поднесоците може да бидат подлегнати на проверка од ФИАП, со цел да се утврди дали се почитувани ФИАП правилата и дефинициите , дури и кога учесникот не е член на ФИАП; Со тоа ФИАП ќе го употреби секое средство во нејзина надлежност за да го спроведе овој акт. Секое одбивање за соработка , или неподнесување на оригиналните фајлови , како што се земени од фотографскиот апарат , или неможност да се достави задоволувачки доказ , ќе биде казнето од ФИАП како неусогласеност со правилникот на ФИАП , името на учесникот ќе биде објавен во секоја форма која ќе укаже на кршењето на правилата . Затоа се препорачува да се чуваат EXIF податоците на поднесените фајлови непроменети , со цел да се олесни евентуалната истрага. “

“Со оваа изјава се согласувам со условите на ФИАП документот 018/2017 << Услови и правила за ФИАП патронажа>> и ФИАП документот 017/2017 << Казни за непочитување на ФИАП регулативата и Црвената листа >> Посебно сум свесен за поглавјето II<< Регулатива за Меѓународни фотографски манифестации под патронажа на ФИАП>>од ФИАП документот 018/2017 а се однесува на Секција II.2и II.3 со ФИАП правилата на учество , за казните за непочитување на ФИАП регулативата и Црвената листа „,

За официјална употреба

“Фотомедиа,, Меѓународен натпревар на
принт фотографија

Аутор

Пакет бр.:

Пријава

Информации за авторот

| | |
|----------------|--|
| Име | |
| Презиме | |
| Титула | |
| Адреса | |
| Град | |
| Држава | |
| Е-mail, WEB | |

Податоци за клубот

| | |
|----------------|--|
| Име | |
| Адреса | |
| Град | |
| Е-mail, WEB | |

Наслови на фотографиите: Поединечна фотографија

| | |
|-----|--|
| 1.) | |
| 2.) | |
| 3.) | |

| | |
|-----|--|
| 4.) | |
|-----|--|

Наслов на колекцијата и наслов на фотографиите од колекцијата

| | | |
|-----|--|--|
| 1.) | | |
| 2.) | | |
| 3.) | | |
| 4.) | | |

Испраќач

Потпис

До :

ФОТОМЕДИА

Меѓународна изложба на принт фотографија

Фото клуб ЕЛЕМА

Вацлав Лукиќ

Ул. Никола Тесла бр. 2/1-46

1000 Скопје

Фотографии за изложба
Без комерцијална вредност

Не превиткувај